



АЛИЈАНСА ЗА  
БОРБА ПРОТИВ  
РАКОТ НА ДОЈКА

Борка



## Соопштение

*Скопје, 5ти октомври 2007*

### **Алијансата за борба против ракот на дојка (БОРКА & AVON) ќе реализира едукација, прошетка и хуманитарен концерт**

Здружението Борка и AVON ја оформија Алијансата за борба против ракот на дојка. За таа цел, на **6ти октомври 2007 година, точно на пладне, на платото пред АРМ** ќе се реализира манифестацијата СИ ТРЕБАМЕ ЕДНА НА ДРУГА.

Манифестацијата ќе ја отвори и води Петар Ѓошев од City Radio, а на присутните ќе им се обратат:

- Биба Додева, претседател на Борка
- Филип Попов, национален менаџер за продажба на AVON
- Д-р Нино Васев, Институт за радиотерапија и онкологија

Активностите на оваа кампања, чија примарна цел е да покаже дека ракот на дојка е излечив, ќе бидат поддржани со групна “розова” прошетка која ќе стартува кај споменикот Мајка Тереза, преку Градскиот плоштад, па назад до Платото пред АРМ.

Настанот ќе заврши со заокружување на прошетката пред Платото на АРМ и хуманитарен концерт. Целта на настанот е едукација за превенција и ефикасноста на навременото откривање на ракот на дојка, како и собирање средства за бесплатни прегледи на дојка.

На концертот ќе настапат: Маја Гроздановска, Маја Вукичевиќ, Маја Саздановска, Роберт Билбилов, Мартина, Ева Нединковска, Игор Узунов, Силви Бенд, Наташа Мијатовиќ, Бенд – Роки енд френдс и многу други.

Се надеваме дека со ваквите акции ќе успееме да ја пренесеме едукацијата и информацијата потребна за секој нов ден.

**Напомена:**

**СОБРАНИТЕ СРЕДСТВА ЌЕ БИДАТ ДОНИРАНИ ЗА БЕСПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ НА ДОЈКА. ПРЕДНОСТ ЌЕ ИМААТ ЖЕНИ СО НЕПОВОЛНА СОЦИЈАЛНА ПОЛОЖБА. ПРЕГЛЕДИТЕ ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРААТ ВО СОРАБОТКА СО ДИЈАГНОСТИЧКИОТ ЦЕНТАР.**

Сите заинтересирани жени за бесплатен преглед, можат да се пријават во здружението Борка на следниов начин:

Тел. 02/ 3224 636

Е-пошта. [borka.mk@gmail.com](mailto:borka.mk@gmail.com)

Пријавувањето се одвива секој работен ден, 10:00 – 18:00 часот, најдоцна до 26ти Октомври.

Донирањето на средства може да се направи на неколку начини:

1. Со купување на AVON производи од серијата со розова панделка во текот на месец октомври
2. Со купување на специјално дизајнираната розова миачка од продавниците на KARA
3. Преку доннација во специјално поставените кутии на самиот настан на 06.10.2007
4. Со повикување на броевите: 070 143 177 и 075 173 700

За сите информации можете да се обратите кај

Борка

Билјана Додева

02/ 3224 636

[borka.mk@gmail.com](mailto:borka.mk@gmail.com)

AVON

Дана Стојкова

02 32 43 808

[dana.stoykova@avon.com](mailto:dana.stoykova@avon.com)